



Слободен софтвер Македонија

Ул. Злате Михајловски бр.26

<http://www.slobodensoftver.org.mk/>

е-пошта: info@slobodensoftver.org.mk

Програма за работа на Слободен софтвер Македонија во 2010 година



Опис на програмата за работа

Во 2010 година „Слободен софтвер Македонија“ ќе продолжи со својата јавна дејност на промоција на слободен софтвер и слободна култура на локални, регионални и национални настани.

Истовремено, „Слободен софтвер Македонија“ ќе ја продолжи започнатата меѓународна соработка со организациите: Multimedialni Institut (Хрватска); Chaos Computer Club (Германија); Free Software Network (Србија); FSF Europe.

За оваа година планираме неколку активности кои ќе се вклопат во програмските цели на организацијата и ќе имаат значаен удел во промоцијата на слободниот софтвер и културата на разменување (слободна култура).

1. Идејата за хаклаб е идеја за простор кој нема да биде само седиште на организацијата, туку отворен културен простор каде ќе се негува хакерската култура во технолошка и културолошка смисла. Замислениот центар би бил налик на културен центар, но со специфична ориентација и програма, насочена кон: овозможување на простор и ресурси за работа на заеднички проекти, отворен простор за презентација на нови технологии, културен простор кој ќе презентира содржини од слободната култура, отворено место со интернет каде би можел да дојде било кој што се интересира и сака да дознае нешто ново. Хаклаб КИКА, финансиско и кадрово зајакнување на хаклабот се главните цели за 2010 година на ова автономна технолошка зона. Одржливоста ќе биде главниот предизвик на актерите кои се вклучени во заживување и промовирање на оваа слободна точка, каде што има реализација на предизвиците за секого кој има било каков интерес за хакирање на технологијата и општеството. Редовните настани убунту прва помош за кој што имаше интерес од јавноста, сподели знаење каде темите се разновидни а целта е размена на знаење и искуство, стартување со сподели кино во најскоро време и редовни активности на мк рубли програмерската група.
2. Соработка со Метаморфозис на проектот за насоки и стратегија за Слободн софтвер во органите на државна управа на Република Македонија.
3. Хакерски собир со име „Ништо нема да се случи“ (НСНД): Отворен настан кој ќе се одржи во првата половина од 2010 г. во Скопје. На настанот ќе бидат поканети хакери од регионот на сесија во која ќе се разменуваат знаење и



Слободен софтвер Македонија

Ул. Злате Михајловски бр.26
<http://www.slobodensoftver.org.mk/>
е-пошта: info@slobodensoftver.org.mk

искуства за новите технологии и нивната примена во научни, едукативни или бизнис проекти. Идејата на настанот е да овозможи начин на зближувањето меѓу заедниците на корисници на слободен софтвер во соседните држави, пред се државите на поранешна Југославија и нивна соработка на заеднички проекти.

4. Сподели знаење и сподели кино надвор од Скопје. Ширење на хакерскиот дух ни Македонија и наоѓање на технолошки интересни групи кои недостасуваат или функционираат во другите градови во Македонија. Првата станица во март најверојатно ќе биде во Штип.
5. Ден на слободен софтвер: Настан кој традиционално се оджува во септември и е мрежа од интернационални случувања за промоција на слободниот софтвер. Оваа година во Македонија, значењето на одбележување на овој ден е проширено, бидејќи со проектите за компјутеризација на образованието, се случи голем пробив во користење на слободен софтвер. Оттука, во оваа година има повеќе засегнати страни (државните институции; бизнис заедница), а „Слободен софтвер Македонија“ ќе работи на тоа да ги вклучи сите нив во овој настан.

Буџет за исполнување на програмата за работа

Табела на расходи

Ставка	Опис	Износ (во денари)
1	Кирија Хаклаб КИКА за 2010 година	148 800
2	Тековни трошоци, хаклаб КИКА за 2010 година	30 000
3	НСНД Скопје	60 000
4	НСНД МК	30 000
5	Ден на слободен софтвер	30 000
Вкупно		298800



Слободен софтвер Македонија

Ул. Злате Михајловски бр.26

<http://www.slobodensoftver.org.mk/>

е-пошта: info@slobodensoftver.org.mk

Очекувани приходи

1. Апликација за конкурс за е-македонија
2. Апликација за конкурс за фондација СИДА за југоисточна европа
3. Членарина од членовите
4. Донации

Програмата ја усвои собранието на Слободен софтвер Македонија оддржано на 31.01.2010 година во Скопје.